

Струга
17°

И : **ВЕСТИ** : СПОРТ : ЖИВОТ : ШОУ БИЗНИС : ПЛАНЕТА : АВТОМОБИЛИ : ЗАБАВА : ЕРОТИКА : ФОТО : ВИДЕО : ИНТЕРВЈУ

НАСЛОВНА СИТЕ ВЕСТИ **МАКЕДОНИЈА** РЕГИОН СВЕТ АНАЛИЗИ

ЗНМ: Пешевски да даде оставка или да го разрешат!



ужение на новинарите на Македониј

31.10.2016 | 14:26

Извор: Макфакс

Прочитано: 265 пати

✉ Испрати на пријател

Ⓐ Зголеми го фонот

Ⓐ Намали го фонот

Ми се допаѓа Сподели 0

Здружението на новинарите на Македонија остро го осудува недоличното однесување на потпретседателот на владата Владимир Пешевски, кој минатата недела после прес конференцијата на која го претставувал извештајот на Дуинг бизнис за Македонија, навредувал новинарка од дневниот весник Вест поради тоа што прашала дали владата размислува да ја покачи старосната граница на 67 години за одење во пензија.

Пешевски иритиран од инсистирањето на новинарката да добие прецизен одговор околу намерата на владата да ја покачи старосната граница за заминување во пензија, дали вие можете да одговорите со да или не ако ве прашам дали твоите дома знаат дека си проститутка, посочуваат од ЗНМ.

Пешевски, покажува дека нема основно домашно воспитување и политичка култура, која се граничи со силециство и примитивизам. Ваквиот напад не е вперен само кон еден професионален новинар, на кој основна задача е да поставува неријатни прашања за политичарите, туку е напад и врз слободата на медиумите, велат од ЗНМ.

Ваквите напади имаат за цел да ги омаловажуваат и заплашуваат новинарите да не бараат отчет од работата на јавните функционери да ја убијат смислата на улогата на новинарството во демократско општество, додаваат од ЗНМ.

Непријатно сме разочарани и од однесувањето на колегите кои биле присутни на настанот и не реагирале на навредите на Пешевски. Апелираме во иднина во слични ситуации новинарите заеднички да реагираат и да покажат поголема солидарност. Крајно лицемерно е политичарите да бараат од медиумите да изестуваат професионално за изборната кампања кога во исто време физички напаѓаат и навредуваат новинари без да понесат било каква одговорност, порачуваат од Здружението на новинари.

Бараме вицепремиерот Пешевски јавно да се извини на новинарката, но и да поднесе политичка одговорност. Или сам да поднесе оставка или премиерот Емил Димитриев да го разреши. Го потсетуваме Димитриев дека за слични навреди кон новинарка, српскиот премиер го разреши министерот за одбрана, додаваат од ЗНМ.

Истовремено ја повикуваме ВМРО-ДПМНЕ да се ограда од однесувањето на нивниот министер и член на најтесното партиско раководство и бараме да не го кандидираат за пратеник на следните избори. Во спротивно, ќе сметаме дека партијата оправдува и дозволува насилство и непримерно однесување кон новинарите, порачуваат од Здружението.

И НАЈЧИТАНИ 24 часа | 7 дена | 30 дена



Дали е ова малата Медлин: Во Италија е пронајдена непозната девојка, која потсетува на исчезнатото дете

Потполно е непознат идентитетот на младата девојка која живее на улици на Рим и комуницира со луѓе...



ЦАКАРТА

Овој град тоне најбрзо на светот - и има само 2 години додека да биде потопен



САД

Досие зелена карта: Голем скандал во доделувањето на американски визи, оштетени се илјадници луѓе



СРЕДОЗЕМНО МОРЕ

Вознемирувачка содржина: Драма на море: Мигрантите мислеле дека наишле на крајбрежна стража, но се излажале...



ЕКОНОМИЈА

Швајцарците и натаму се најбогатите на светот, ќе се изненадите од тоа кој е веднаш зад нив